

Билтен #3

Драги Партнери, Колеги и Пријатели...

Со задоволство Ви го претставуваме третиот билтен од нашиот нов проект “Мислење...Кодирање”! Преку овие билтени, ќе ве информираме за главните проектни постигнувања, и ќе ни биде мило ако сакате да не следите и понатаму...ќе ви кажеме како!

Европска недела на кодирањето 2016

Европската недела на кодирањето е движење во пораст кое го слави **креирањето со код**. Идеата е да се направи програмирањето по визуелно, да им се покаже на младите, возрасните и постарите како **идеите добиваат живот со код**, да се демистифицираат овие вештини и да се донесат мотивирани луѓе заедно да учат. Иницијативата беше предложена во 2013 од Младите Советници за Дигитална Европска Програма и поддржана од Европската Комисија. Во 2016, Европската недела на кодирање се одржа помеѓу 15ти и 23ти октомври.

Како што рече Алесандро Болиоло, координаторот на тимот од 90 волонтери за време на Европската недела на кодирањето:

"Многу одамна направивме многу нешта користејќи камен, железо, хартија и молив кои што ги изменија нашите животи. Сега живееме во поинакво време каде што нашиот свет е обликуван во код. **Различно време бара разни работи и вештини**. За време на неделата на кодирањето, сакаме да му дадеме можност на секој Европеец да го открие кодирањето и да се забавува со него. Ајде да учиме кодирање за да ја оформиме нашата иднина."

Обука на наставен кадар во Италија

Во исто време кога беше Европската недела на кодирањето, од 21ви до 25ти октомври 2016, Италијанскиот партнер организира краткорочна обука на наставен кадар во Битонто.

Обуката на наставниот кадар се одвиваше врз основа на темите **“кодирање и креативно компјутерство”** и **“креативноста и раскажувањето приказни.”** Со користење на **неформални методи** на обука, наставниот кадар беше обучен со цел да се развијат креативни и атрактивни начини со кои би се мотивирале учениците за кодирање и компјутерско размислување.

Обуката исто така претставуваше можност да се подготват професионалци за имплементација на Пилот тест материјали за Кодирање и компјутерско размислување во нивното училиште.

Следете го проектот

Подетални информации за проектот може да се најдат на нашата [Facebook стр.](#)



Информации на: www.thinkingcoding.com

Thinking...Coding- 2015-1-IT02-KA219-015506_1

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

